



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватско-српски словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32. за огласи 101-13-602-31

Среда, 13 ноември 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 45

ГОД. XIX

Цена на овој број е 50.— дин. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

630.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВРЗ ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за пренесување работите од надлежноста на околинските органи на управата надлежни за внатрешни работи врз општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 1 ноември 1963 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 1 ноември 1963 година.

П. Р. бр. 8
2 ноември 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВРЗ ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Надлежноста за решавање во прв степен во поединечни управни работи која според досегашните сојузни прописи им припаѓаше на околинските органи на управата надлежни за внатрешни работи се пренесува врз општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи, освен работите кои според овој закон остануваат во надлежност на околинските органи на управата надлежни за внатрешни работи.

Член 2

Околинските органи на управата надлежни за внатрешни работи ја задржуваат својата надлежност за решавање во прв степен во сите поединечни управни работи предвидени со следните сојузни прописи:

- 1) со Законот за движење на граница („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 101/47);
- 2) со Правилникот за пограничната зона („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/54);
- 3) со Правилникот за престојот и движењето на странците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/59);

4) со Правилникот за патните исправи за премин на државната граница („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/60);

5) со Правилникот за лов во погранична зона и во државниот граничен појас („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/63);

6) со Наредбата за сеидбата на култури во потенциот државен граничен појас („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/55);

7) со Наредбата за вршење риболов во пограничната зона („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/57).

Член 3

Околинските органи на управата надлежни за внатрешни работи ја задржуваат својата надлежност и за решавање во прв степен во следните поединечни управни работи предвидени во сојузните прописи, и тоа:

1) Закон за удружења, собори и други јавни скупови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46 и 29/47)

— решавање за одобрување или неодобрување основање на здруженија чија дејност се простира на територија на околија или на територија на две или повеќе општини од иста околија (член 17 став 1);

— решавање за забрана основање и работа на оние здруженија што не ги исполнуваат законските услови, а чија дејност се простира на територија на околија или на територија на две или повеќе општини од иста околија (член 18);

2) Закон за извршување на кривичните санкции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61)

— решавање во врска со барањето на осудено лице да се упати во казнено-поправителна установа на издржување на казна пред правосилноста на пресудата (член 36 став 2);

— решавање во врска со молбите за одложување на извршувањето на казната лишување од слобода (член 38 став 3);

3) Правилник за извршување на Законот за државјанството на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 98/46 и 20/51)

— решавање, ако е тоа спорно, за тоа која општина ќе запише во книгата на државјанството некое лице што бара запишување во книгата на државјанството (член 13).

Член 4

Во република во која не постојат околии со републички закон ќе се определи, во согласност со начелата на овој закон, во кои поединечни управни работи од членот 1 на овој закон надлежноста за решавање во прв степен се пренесува од органот на управата надлежен според важечките прописи врз општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи, а во кои од тие поединечни управни работи надлежноста ја задржува органот на управата определен со важечките прописи.

Член 5

По жалбите против првостепените решенија кои, во смисла на членот 1 од овој закон, во поединечни управни работи ги донесуваат општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи,

решаваат околистите органи на управата надлежни за внатрешни работи.

Член 6

Со републички прописи ќе се определат рокови во кои општините се должни во своите органи на управата надлежни за внатрешни работи да организираат соодветни служби за вршење на работите што со овој закон се пренесуваат врз општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи.

Со тие прописи ќе се утврди и денот од кој општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи ќе започнат да ги вршат работите што се пренесуваат според овој закон во нивната надлежност, со тоа што од денот на влегувањето во сила на овој закон до тој ден да не можат да поминат повеќе од шест месеци.

Член 7

Постапката во поединечни управни работи по кои надлежноста со овој закон се пренесува врз општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи, што е заложната пред денот определен со републичките прописи од членот 6 на овој закон, ќе ја продолжат и ќе ја завршат тие органи.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

631.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА НА СУДСКАТА ПОСТАПКА ВО ВРСКА СО ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за посебно регулирање на определени прашања на судската постапка во врска со земјотресот во Скопје, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 1 ноември 1963 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 1 ноември 1963 година.

П. Р. бр. 9
2 ноември 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА НА СУДСКАТА ПОСТАПКА ВО ВРСКА СО ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Роковите определени со закон во траење до три месеци за поднесување правни лекови и други правни средства во постапката пред суд, за поднесување тужба во процесната постапка и во постапката по управни спорови или за поведување вонпроцесна постапка, што биле во тек на 26 јули 1963 година, почнуваат одново да течат од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Роковите од ставот 1 на овој член во траење подолго од три месеци што биле во тек на 26 јули 1963 година нема да се смета дека текле од тој ден до денот на влегувањето во сила на овој закон ако не истекле во тоа време, а ако истекле во тоа време почнуваат одново да течат со денот на влегувањето во сила на овој закон и се завршуваат по истекот на 30 дена сметајќи од тој ден.

Во кривичната постапка одредбите на ст. 1 и 2 на овој член се однесуваат на роковите за поднесување жалба против пресуда, молба за враќање во поранешна состојба, приватна тужба, предлог на оштетеното лице и жалба против решение за примена на воспитна мерка или мерка за безбедност, а во постапка по стопански престапи — само на роковите за поднесување жалба против пресуда и на молба за враќање во поранешна состојба.

Член 2

Со одредбите за роковите од членот 1 на овој закон можат да се користат сите лица што требале кај судот во Скопје да преземат определено дејствие сврзано за рок, како и лицата кои до 26 јули 1963 година имале живеалиште односно седиште во Скопје, без оглед кај кој суд во земјата требало да преземат такво дејствие.

Член 3

Од денот на влегувањето во сила на овој закон до 31 декември 1963 година не може, врз основа на одлуки што станале извршни до 26 јули 1963 година, да се дозволи ниту да се спроведува судско извршување спрема физичките лица што имале до тој ден живеалиште во Скопје.

Одредбата од ставот 1 од овој член не се однесува на извршувањето на побарувања по основот на законска издршка или рента или по основот на надоместок на штета предизвикана со телесна повреда или смрт, или на извршувањето на побарување по основот на работен однос.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

632.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1962 ГОДИНА

Се прогласува Законот за завршната сметка за извршувањето на Сојузниот буџет за 1962 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 1 ноември 1963 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 1 ноември 1963 година.

П. Р. бр. 10
2 ноември 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1962 ГОДИНА

Член 1

Се донесува завршна сметка за извршувањето на Сојузниот буџет за 1962 година.

Остварените приходи и извршените расходи според Сојузниот буџет за 1962 година изнесуваат, и тоа:

| | | | |
|-----------------------------------|---------|--------|-------------------|
| Приходи | — — — — | Динари | 556.332.375.626.— |
| Расходи | — — — — | Динари | 626.987.761.923.— |
| Вишок на расходите над приходите: | — — | Динари | 70.655.386.297.— |

Член 2

Вишокот на извршените расходи над остварените приходи во износ од Динари 70.655.386.297 се покрива со кредит од Народната банка.

Член 3

Се одобрува вишокот на потрошените средства по партијата 3—256 на Сојузниот буџет за 1962 година — Примања на воените инвалиди од војните и нивна здравствена заштита, во износ од Динари 3.736.029.096.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

633.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА НА ОДРЖУВАЊЕ И ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО ЈУЖНОАФРИЧКАТА РЕПУБЛИКА

Се прогласува Законот за забрана на одржување и воспоставување економски односи со Јужноафричката Република, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 1 ноември 1963 година.

П. Р. бр. 12

2 ноември 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАБРАНА НА ОДРЖУВАЊЕ И ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО ЈУЖНОАФРИЧКАТА РЕПУБЛИКА

Член 1

На домашни правни и физички лица им се забранува промет на стоки и услуги, како и одржување и воспоставување други економски односи со правни и физички лица на Јужноафричката Република.

На домашни правни и физички лица им се забранува промет на стоки по провениенција од Јужноафричката Република со правни и физички лица од која и да е земја.

Член 2

Се забранува превозните средства на Јужноафричката Република да користат југословенски луки, пристаништа и аеродроми.

Се забранува југословенски превозни средства да користат луки, пристаништа и аеродроми на Јужноафричката Република.

Член 3

По исклучок од одредбите на чл. 1 и 2 од овој закон, може да се одобри да се заврши работата што домашно правно или физичко лице ја склучило со правно или физичко лице на Јужноафричката Република ако до денот на влегувањето во сила на овој закон е извршено плаќање на обврските што произлегуваат од односната работа, ако стоките се испорачани а не се платени или ако вршењето на услугите е започнато или завршено а не е наплатено.

Одобрението според ставот 1 на овој член го дава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Член 4

Со парична казна од 500.000 до 5.000.000 динари ќе се казни за стопански престап домашно правно лице:

1) ако врши промет на стоки и услуги или одржува или воспоставува други економски односи со правни или физички лица на Јужноафричката Република (член 1 став 1);

2) ако врши промет на стоки по провениенција од Јужноафричката Република со правни или физички лица од која и да е земја (член 1 став 2);

3) ако дозволи превозните средства на Јужноафричката Република да користат југословенски луки, пристаништа и аеродроми (член 2 став 1);

4) ако негово превозно средство користи луки, пристаништа и аеродроми на Јужноафричката Република (член 2 став 2).

За кое и да е дејствие од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 40.000 до 200.000 динари одговорното лице во домашно правно лице.

Член 5

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за прекршок домашно физичко лице за кое и да е дејствие од членот 4 став 1 точ. 1, 2 и 4 од овој закон.

Член 6

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за работите на прометот на стоки и услуги и за другите економски односи на кои се однесува забраната според одредбите од овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

634.

Врз основа на членот 178 став 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 1 ноември 1963 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМENO РЕГУЛИРАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Во точката 6 од Одлуката за привремено регулирање на надоместоците на сојузните пратеници и на функционерите што ги избира или именува Сојузната скупштина (во понатамошниот текст: Одлуката) — („Службен лист на СФРЈ“, бр 29/63), во третиот и четвртиот ред се бришат зборовите: „на потпретседателот на Сојузната скупштина што е истовремено и претседател на Сојузниот собор.“

Во истата точка на одлуката се додава нов став 2, кој гласи:

„Претседателот на Републиката, потпретседателот на Републиката, претседателот на Сојузната

скупштина и претседателот на Сојузниот извршен совет имаат право на користење без надоместок стан кој им одговара на потребите на функцијата што ја вршат“

2. Во точката 7 на одлуката на крајот на ставот 1 по зборовите: „наголемен со посебниот додаток за вршење на функцијата“ се става точка, а остатокот на текстот се брише.

Во истата точка во ставот 2 наместо зборовите: „во височина од: 90.000, 100.000, 110.000 и 120.000 динари месечно“ се ставаат зборовите: „во височина од 75.000 до 130.000 динари месечно.“

Во истата точка по ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„Посебниот додаток за вршење на функцијата изнесува 40.000 динари месечно за потпретседателите на Сојузната скупштина, претседателите на сесорите на Сојузната скупштина, потпретседателите на Сојузниот извршен совет и за другите функционери од ставот 1 на оваа точка кои во текот на најмалку две свикувања на Сојузната скупштина вршеле една од функциите од ставот 1 на оваа точка и за кои со образложено решение ќе го определи тоа Административната комисија на Сојузниот собор. За другите функционери од ставот 1 на оваа точка посебниот додаток за вршење на функцијата изнесува 30.000 динари месечно.“

Решенијата што Административната комисија ги донесува врз основа на овластението од претходниот став морат да бидат во согласност со правилникот што го пропишува Комисијата со потврда од Сојузниот собор.“

3. Во точката 8 на одлуката во ставот 1 наместо бројот „140.000“ се става бројот „150.000“, наместо бројот „130.000“ се става бројот „140.000“, а наместо бројот „120.000“ се става бројот „130.000“.

4. Точката 13 на одлуката се брише.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 34/1

1 ноември 1963 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот собор,
Сергеј Крајгер, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

635.

Врз основа на чл. 14 и 15 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРЕДИТИТЕ ОДОБРЕНИ ВО 1963 ГОДИНА ЗА ПОДИГАЊЕ ПЛАНТАЖИ НА БРЗОРАСТЕЧКИ ЛИСТАРИ

1. На кредитите што Југословенската земјоделска банка и банките на републиките и на автономните покраини им ги одобруваат во 1963 година на стопанските организации од средствата формирани во смисла на точката 12 став 1 под 2 и 3 на Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63), за подигање плантажи на брзорастечки листари, се плаќа интерес по норма од 3% годишно.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 217

30 октомври 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

636.

Врз основа на членот 14 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА ЗА КРЕДИТОТ ШТО ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД МУ СЕ ДАВА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД БЕЛГРАД ЗА ИЗГРАДБА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ ВО НОВ БЕЛГРАД

1. За кредитот во износ од 1.000 милиони динари кој врз основа на одредбата под 2 од точката 15 на главата XII на Сојузниот општествен план за 1963 година Југословенската инвестициона банка од средствата на Општиот инвестиционен фонд му го дава на Собранието на град Белград како учество на федерацијата во финансирањето на изградбата на комунални објекти во Нов Белград, се утврдува интересна норма од 1% годишно.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 216

30 октомври 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

637.

Врз основа на членот 172 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 13/63), Сојузниот секретаријат за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ЗОНИ

I. Општи одредби

Член 1

Основач на слободна царинска зона (во понатамошниот текст: основач) е она лука-претпријатие односно пристаниште-претпријатие, претпријатие за лучко-претоварни услуги односно претпријатие за пристанишно-претоварни услуги или заедница на лучки претпријатија односно заедница на пристанишни претпријатија, што добило одобрение за основање слободна царинска зона во смисла на членот 143д од Царинскиот закон.

Член 2

Корисник на слободна царинска зона (во понатамошниот текст: корисникот на зоната) може да биде секое правно или физичко лице кое во смисла на прописите за надзорно-трговското работење и прописите за искористувањето на луците и пристаништата, во свое или туѓо име, за своја или туѓа сметка, врши или користи услуги на подрачјето на слободната царинска зона.

Член 3

Подрачјето на слободна царинска зона се состои од гатови односно делови брег до кои може да се врши пристапување на бродови и од подрачје на луцата односно пристаниште потребно за работата на таа зона.

Подрачјето на слободна царинска зона мора да биде заградено односно обележено така што да е обезбедено вршењето на царински надзор.

Се смета дека се постапило според одредбата од ставот 2 на овој член:

1) ако од копнената страна подрачјето на слободната царинска зона е заградено така што да ги испулува следниве минимални устови

а) оградата да е висока 2,5 m, сметајќи од основата до нејзината највисока точка, со тоа нејзиниот

вертикален дел да изнесува 2,20 m, на кој се надоврзува спрема подрачјето на слободната царинска зона искосениот дел под агол од 45°;

б) вертикалниот дел на оградата да е направен од челична мрежа — жица дебела 0,2 cm, чии окца имаат обем до 12 cm;

в) искосениот дел на оградата да е направен од три реда бодлива жица;

г) оградата да е прицврстена за бетонски столбови 20 × 20 cm кои се вкопани в земја во длабочина од 40 cm, а поставени на растојание до 5 m;

д) портите на слободната царинска зона да се високи 2,20 m и од ист материјал од кој е и вертикалниот дел на оградата, и на нив да постои виден натпис: „Слободна царинска зона“, со назив на основачот. На определени премини, на кои постои непрекинат царински надзор, наместо порта може да биде поставена само рампа;

2) ако е водената површина на подрачјето на слободната царинска зона обележена со усидрени посебно обележени плутачи со пречник од 50 cm на растојание до 200 m, со тоа што тоа да не ја попречува редовната пловидба или маневрирањето на бродовите во луката односно пристаништето;

3) ако може портите и оградата на слободната царинска зона се на годин начин осветлени.

Управата за царини може да дозволи на одделни места да се изврши заградување на слободната царинска зона и на друг начин ако за тоа постојат оправдани мотиви.

Член 4

Во слободна царинска зона може, во смисла на членот 143е од Царинскиот закон, да се врши:

1) прифаќање и отпраќање без складирање, на увезени неонаринети стоки, домашни оцаринети стоки наменети за извоз и провозни (транзитни) стоки;

2) прифаќање и складирање на увезени неонаринети стоки, домашни оцаринети и неонаринети стоки наменети за извоз и провозни (транзитни) стоки;

3) вообичаено приготвување на стоките од точката 2 на овој став — за пазар (сортирање, мерење, маркирање, пакување, егализирање, составување, раставување, правење мостри, техничко поправање, итн.);

4) индустриско облагородување (преработка, доработка, обработка или поправка) на стоките од точката 2 на овој став, во смисла на посебни прописи за облагородување на странски стоки.

Како неонаринети домашни стоки наменети за извоз, во смисла на точката 2 од ставот 1 на овој член, се подразбираат стоките кои на подрачјето на слободната царинска зона треба да се комплетираат за извоз или да се складираат заради извоз.

Член 5

Управата за царини му издава на основачот уверение за исполнувањето на условите за успешно вршење на царинскиот надзор во смисла на членот 143д став 2 од Царинскиот закон.

Пред издавањето на уверението Управата за царини преку своја посебна комисија ќе изврши преглед на оградата, портите, зградите, просториите, уредите, земјиштата, гатовите и акваториите, што влегуваат во состав на подрачјето на слободната царинска зона.

Комисијата од ставот 2 на овој член ќе ѝ поднесе на Управата за царини писмен извештај за најдената состојба, во кој ќе даде мислење за тоа дали се исполнети условите за вршење на царински надзор пропишани со одредбите од Царинскиот закон и овој правилник, и врз основа на тој извештај Управата за царини го издава уверението од ставот 1 на овој член.

Член 6

Основачот е одговорен за одржувањето на оградата, портите, плутачите и осветлението на слободната царинска зона во исправна состојба.

Член 7

За пристанувањето на бродови во повластена пловидба на подрачјето на слободна царинска зона ќе се применува одредбата од членот 25 став 3 на Царинскиот закон.

Член 8

За стоките што се увезуваат во слободна царинска зона односно се извезуваат од неа не се поднесува декларацијата од членот 55 на Царинскиот закон:

1) ако стоките се увезуваат и се складираат во слободната царинска зона;

2) ако стоките што се увезени во слободната царинска зона, се извезуваат во непроменета или не суштествено променета состојба;

3) ако стоките добиени со облагородување на странски стоки, се извезуваат без користење на извозните инструменти за вредноста на извршеното облагородување.

За стоките од ставот 1 на овој член основачот врз основа на податоците од својата евиденција ќе издава, по барање на корисникот на зоната, уверенија за фактите што произлегуваат од податоците во таа евиденција. Ако е потребно овие уверенија ги зазерува царинарницата.

Член 9

Царинскиот надзор на подрачјето на слободната царинска зона се состои од контрола на податоците и состојбата на евиденцијата на основачот и од проверување на фактичната состојба на стоките во поглед на количината, видот и вредноста и споредување на таа состојба со состојбата наведена во исправите на основачот и корисникот на зоната врз основа на кои тие стоки се прикажуваат во евиденцијата на основачот.

Царинарницата може да го врши царинскиот надзор од ставот 1 на овој член во секоја фаза на процесот на работата и за таа цел да ги презема сите мерки за кои е овластена со царинските прописи.

За извршената проверка царинарницата е должна на соодветната картичка од евиденцијата на основачот да стави белешка зверена со печат од царинарницата и со потпис од службеникот што ја извршил проверката. Ако при проверувањето утврди неисправност, службеникот на царинарницата ќе го констатира ова во својата белешка, ќе состави истовремено посебен записник за утврдените неисправности и понатаму ќе постапи според соодветните одредби од Царинскиот закон и Царинскиот правилник („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/60).

Проверувањето на фактичната состојба на стоките во поглед на количината (по тежина и бројот на колетите) според ставот 1 од овој член се врши во присуство на претставник на основачот, кој е должен да ги покаже односните стоки, а при проверувањето на видот и вредноста на стоките присуствува и односниот корисник на зоната или негов претставник.

Член 10

Приговор против состојбата на стоките во поглед на количината, видот и вредноста (член 9) утврдена во записникот при проверувањето може да изјави основачот во рок од три дена од денот на доставувањето на записникот.

По приговорот од ставот 1 на овој член, царинарницата е должна да донесе решение во кое ќе ја утврди точната состојба на стоките и ќе нареди отстранување на утврдената неисправност. Жалбата изјавена против ова решение го задржува во смисла на членот 138 став 5 од Царинскиот закон извршувањето на решението.

Член 11

Кога е во прашање царинска постапка поведена по барање на корисникот на зоната заради докажување на извршениот увоз, извоз или друга манипулација од членот 4 на овој правилник — со цел за примена на извозните или увозните инстру-

менти, царинарниците постапуваат според чл. 54 до 116 од Царинскиот закон.

Член 12

Увозот на стоки од странство во слободната царинска зона им се пријавува на царинарницата и основачот согласно со чл. 27 и 45 од Царинскиот закон.

При директно манипулирање со увозни или транзитни стоки возачот или негов овластен претставник е должен да ѝ поднесе на царинарницата посебна пријава за увоз и провоз на стоки во смисла на членот 45 точка 2 од Царинскиот закон. На ист начин се постапува и при складирањето на транзитни стоки што ќе се отпремат по воден пат.

Пријавата за увоз и провоз на стоки од ставот 2 на овој член ѝ се поднесува на царинарницата во три-примероци, со тоа што е возачот должен еден заведен примерок да му предаде на основачот.

Како директно манипулирање со стоки од ставот 2 на овој член се подразбира директен претовар на стоки од брод во друго превозно средство или обратно. Како директно манипулирање со стоки се подразбира и истоварањето, при што стоките не се задржуваат на подрачјето на слободната царинска зона подолго од 48 часови, под услов таков рок според општите услови на работењето во слободната царинска зона да е дозволен односно да не е определен во пократко траење.

Член 13

Во царинската постапка со бродовите при влегување во слободна царинска зона или излегување од неа, се применуваат одредбите од Царинскиот закон и Царинскиот правилник, и тоа особено во поглед на царинскиот надзор на посадата на бродот, залихите на прехранбени продукти и други потреби и патниците. Пред почетокот на истоварањето на стоките од брод заповедникот на бродот односно бродскиот агент е должен на царинарницата и на основачот да им достави извод од бродскиот манифест за односниот товар. По предавањето на изводот од бродскиот манифест може да се започне со истоварање на стоките, освен ако службеникот на царинарницата не преземе посебни мерки во вршењето на царинскиот надзор.

Член 14

Увезените стоки облагородени во слободната царинска зона може да ги царини само царинарницата во слободната царинска зона, и тоа според состојбата на стоките (количина, вредност, вид и квалитет) утврдена во моментот на увозот во слободната царинска зона.

Неоцаринетите домашни стоки складираани во слободната царинска зона мора да ги царини пред товарењето царинарницата во слободната царинска зона.

Стоките добиени со облагородување на странски стоки (член 4 став 1 точка 3) се царинат според ставот 2 на овој член, ако за вредноста на извршеното облагородување се користат извозни инструменти.

Домашни стоки кои пред внесувањето во слободна царинска зона се оцаринети за извоз кај некоја од царинарниците во земјата, се отпремаат во странство од слободната царинска зона врз основа на извозните царински исправи на царинарницата што го извршила царинењето.

Член 15

Увозот и внесувањето на основни средства што се употребуваат на подрачјето на слободната царинска зона, како и увозот, внесувањето односно потрошувачката на репродукциони материјали наменети за процесот на производството на стопанските организации што работат на подрачјето на слободната царинска зона, или на прехранбени производи наменети за потребите во угостителството на подрачјето на слободната царинска зона, ги евидентираат односните стопански организации според важечките прописи.

Материјалот и стоките од ставот 1 на овој член односната стопанската организација е должна по-

себно, со список во два примерка, да ѝ ги пријави на царинарницата при внесувањето во слободната царинска зона. Еден примерок од тој список задржува царинарницата, а вториот по заверката ѝ го предава на стопанската организација.

Основните средства од ставот 1 на овој член корисникот на зоната ги внесува во посебен список на такви средства, кој го заверува царинарницата.

II. Евиденција за потребите на царинскиот надзор

Член 16

Својата евиденција за работење на подрачјето на слободната царинска зона основачот мора да ја води на начинот кој овозможува потребен увид на царинарницата во работењето на подрачјето на слободната царинска зона, а заради вршење на царинскиот надзор.

Увидот на царинарницата од ставот 1 на овој член е овозможен ако евиденцијата на основачот обезбедува следење на движењето на стоките во слободната царинска зона. Како движење на стоките се подразбира увозот или внесувањето на стоки во слободната царинска зона, манипулациите со тие стоки предвидени со членот 4 од овој правилник, преместувањето на тие стоки од еден склад во друг и извозот односно изнесувањето на тие стоки од слободната царинска зона.

Евиденцијата на основачот за работењето на подрачјето на слободната царинска зона се состои од картотека и средни уредни исправи.

Евиденцијата од ставот 3 на овој член мора да се води така што за секоја одделна пратка да се води посебна картичка во која се внесуваат податоците пропишани со овој правилник. Податоците во картичката можат да се внесуваат само врз основа на уредни исправи, кои се вложуваат во посебни папки. На картичките на соодветен начин се назначува врската со исправите.

Картичките на картотеката мораат да бидат заверени од надлежната царинарница и обележени со редниот број од посебниот регистар, кој за таа цел го води царинарницата.

Основачот е должен да изработи потребни картички благовремено.

Член 17

Пред изработката на картичките предвидени со членот 16 од овој правилник основачот е должен да прибави од Управата за царини решение со кое се дава согласност за оние колони од картичката во кои се внесуваат податоците потребни за водење на царинскиот надзор.

Член 18

Картичката предвидена со членот 16 од овој правилник мора да содржи во горниот дел, над колоните, преку целата широчина на картичката: назив на основачот, податоци за видот на стоките (во трговијата вообичаен назив на стоките) и за превозното средство со кое се превезени стоките и број на исправата врз основа на која стоките пристигнале во слободната царинска зона (бродски манифест, товарен лист и сл.).

Просторот на картичката под податоците наведени во ставот 1 од овој член е поделен на два дела, за посебно евидентирање на влегувањето и излегувањето на стоките. Во секој од тие делови се внесуваат податоци за подносителите на диспозициите, за регистарските броеви на диспозициите и за броевите на товарниците според манифестот. Во соодветните колони врз основа на уредни исправи, во секој дел посебно, се внесуваат по хронолошки ред податоците за количината и вредноста на стоките. На крајот, од десната страна на колоните на секој дел од картичката се внесуваат во посебна колона податоци за бројот на фасциклата во која е вложена односната исправа. Количината на стоките се внесува во картичката по единица на мера (kg, литар, m³ и сл.), бројот, видот и ознаката на колетот. Публиците ознаки на местото на кое се складираани стоките (број на складот, и сл.) се внесуваат во посебна колона. Во согласност со Управата за ца-

рини редоследот во колоните може да биде и поинаков.

Секоја промена на состојбата на стоките мора врз основа на уредни исправи во картичката да се внесе хронолошки под веќе внесените податоци во соодветните колони (записник за констатиран кусок, сертификат за квалитативно или квантитативно преземање, преносна диспозиција, итд.).

Ако стоките складирани во слободна царинска зона се облагородуваат, раздолжувањето на картичката односно картичките се врши врз основа на писмена пријава од корисникот на зоната за намераваното облагородување и извештајот за извршеното складирање, а раздолжените стоки се евидентираат на посебна картичка во која се внесуваат податоците од картичката односно од сите картички на кои биле евидентирани одделни партии на стоките што ќе бидат облагородени.

Податоците предвидени со овој правилник се внесуваат само на првата страна од картичката, додека на нејзината опачина се наоѓа простор за внесување забелешки и поблиски податоци евентуално потребни во одделен случај.

Врз основа на извештајот за завршеното облагородување и потврдата за складирање, на опачината од картичката се внесуваат податоци за производите добиени со облагородувањето, а за секој одделен производ на облагородување се отвора посебна картичка со потребните податоци што се предвидени со овој член.

При пренесувањето на стоките од една картичка на друга мора на нив да се назначи врската на регистарските броеви на односните картички.

За стоките од членот 12 став 2 на овој правилник можат, по исклучок од членот 16 став 4 на овој правилник, на една картичка да се внесуваат податоци за разни пратки на стоки.

Член 19

Покрај податоците од членот 18 на овој правилник, основачот може во картичката да внесе ва и други податоци, што му се потребни во врска со неговото работење.

Член 20

Картотеката се води за увезени стоки на бели картички, за домашни стоки на црвени картички, а за транзитни (провозни) стоки на зелени картички. Картичките за увезени или транзитни стоки со кои се вршат директни манипулации во смисла на членот 12 став 2 од овај правилник се обележени во горниот десен агол со црна коса црта. Картичките на кои се евидентира облагородување на стоки се жолти.

Погрешно пополнетите или од други причини неупотребливите картички се поништуваат записнички под надзор од царинарницата.

Член 21

Устројувањето на евиденцијата предвидена со овој правилник се заснова врз системот на диспозиции што секој корисник на зоната му ги дава на основачот.

При внесувањето на стоки складирани во слободна царинска зона раздолжувањето во евиденцијата на основачот се врши врз основа на диспозицијата заверена од царинарницата и потврдата за складирањето на стоките. Еден примерок од заверената диспозиција останува во евиденцијата на основачот.

Раздолжувањето во евиденцијата на основачот за стоките од членот 12 став 2 на овој правилник се врши врз основа на заверената пријава за увозот и провозот на стоки што царинарницата на корисникот на зоната му ја заверува во два примерка, од кој еден примерок корисникот на зоната му доставува на основачот.

Член 22

Корисникот на зоната е должен во случаите предвидени со чл. 143ж и 143з став 1 од Царинскиот закон пред употребата на односните стоки да изврши царинење во смисла на чл. 54 до 94 од Царинскиот закон.

III. Други одредби

Член 23

При превозот на стоки од еден дел на слободната царинска зона во друг нејзин дел, кој се врши преку подрачје што не е опфатено со слободната царинска зона, е потребна посебна превозница издадена од основачот за секое превозно средство. Превозните средства употребени за ваков превоз мораат од секоја страна да имаат по едно зелено знаменце и не смеат патем да се запираат.

Превозницата од ставот 1 на овој член се издава во три примероци, од кои еден останува кај основачот, еден му се предава на царинскиот службеник при излегувањето од слободната царинска зона, а еден на царинскиот службеник при влегувањето во слободната царинска зона. Царинските службеници на предадените превозници го запишуваат денот и часот на излегувањето односно влегувањето на превозното средство во слободната царинска зона.

Царинарницата може, по потреба, да определи царинска придружба за овие превозни средства.

Член 24

Царинарницата во слободната царинска зона може да определи во одделни одвоени простории да се складираат стоки за кои важат посебни прописи за прометот (опојни дроги, оружје, итн.) или за кои е поради нивната особена вредност или од други причини потребен посебен царински надзор (благородни метали, накит, бижутерија, итн.). Вратата на овие простории мора да има две различни брави. Клучот на една брава го држи царинарницата, а клучот на другата брава — корисникот на просторијата.

Едно рало резервни клучеви на ваквите простории стои запечатено од страна на царинарницата кај дежурната служба за безбедност на посебно означено место осигурено и лесно достапно. Користењето на овие клучеви е дозволено само во случај на пожар, експлозија, поплава или слични настани по кои е потребна итна и неодложна интервенција, заради спречување поголема штета на стоките сместени во тие простории или заради отстранување на последиците од штетата што настапиле или би можеле да настат на некои други стоки сместени во слободната царинска зона. Користењето на резервните клучеви е дозволено само во присуство на припадник на органите за безбедност, а за тоа користење без одлагање мора да се извести дежурниот службеник на царинарницата. За секоје користење на овие клучеви се составува посебен записник.

Член 25

На подрачјето на слободната царинска зона не смее никој да живее, па ниту лицата што се постојано запослени во неа или кои по природата на службата во слободната царинска зона вршат некоја контролно-управна функција.

Влегувањето на подрачјето на слободната царинска зона им е дозволено само на лица што се запослени во слободната царинска зона или што во неа влегуваат од оправдани причини.

На лицата што влегуваат на подрачјето на слободната царинска зона или излегуваат од тоа подрачје службениците на царинарницата можат да ги применат сите мерки предвидени со царинските прописи за постапката спрема лицата што ја преминуваат царинската линија.

IV. Завршна одредба

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 3-169И/1

2 ноември 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии.
Киро Глигоров, с. р.

638.

Врз основа на точ. 2 и 8 од Одлуката за начинот на исплатување на приходите што ги остваруваат граѓани од државни органи и општествени правни лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/63), Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ ЖИРО-СМЕТКА НА ГРАЃАНИТЕ ШТО ОСТВАРУВААТ ПРИХОДИ ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА ТАА СМЕТКА

I. Услови и рокови за отворање жиро-сметка

1. Граѓаните што од државни органи и општествени правни лица (установи, стопански организации, станбени заедници, станбени згради под општествено управување и други организации со средства во општествена сопственост) остваруваат приходи со должни да отворат жиро-сметка кај комуналната банка на чие подрачје е нивното живеалиште, и тоа:

1) граѓани што од државни органи и општествени правни лица остваруваат приходи од тековинска дејност (занаетчиска дејност, самостојна професионална дејност и секоја друга дејност што се врши со цел за заработка) на кои облогот со данок на доход им се врши според годишната даночна основица (чл. 61, 70 и 71 од Уредбата за данокот на доход — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/61, 53/61, 30/62 и 42/62);

2) граѓани што од државни органи и општествени правни лица остваруваат приходи од авторски права, дополнителна и хонорарна работа и други приходи.

2. Граѓаните наведени во точката 1 од оваа наредба се должни да отворат жиро-сметка штом во текот на една календарска година од еден или повеќе државни органи или општествени правни лица треба да остварат приход кој вкупно го надминува износот од 100.000 динари.

3. На граѓани ќе им се исплатуваат непосредно а не преку жиро-сметка:

1) приходите што ги остваруваат од државен орган или општествено правно лице со кое се во редовен (постојан) работен однос, без оглед на тоа по кој основ ги остваруваат приходите од тој исплатител;

2) приходите што ги остваруваат од државен орган или општествено правно лице со кое се во привремен работен однос заснован според чл. 160 до 165 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61) и според прописите донесени за извршување на тие одредби (повремена работа во земјоделски дејности; определени работи кај сервис за помош на домаќинствата и кај станбени заедници; работи на повремено чистење и суредување станбени простории и сл.);

3) приходите што ги остваруваат по основот на социјално осигурување (пензија, инвалиднина и др.), како и приходите на воените инвалиди од војните што не произлегуваат од социјално осигурување туку се исплатуваат од буџетот;

4) приходите од редовен работен однос што ги остваруваат покрај приходите по основот на социјално осигурување (пензија, инвалиднина и друго), или покрај приходите што воените инвалиди од војните ги остваруваат од буџетот;

5) приходите кои, покрај приходите по основот на социјално осигурување (пензија, инвалиднина и друго) или покрај приходите што воените инвалиди од војните ги остваруваат од буџетот, ги остваруваат само од еден државен орган или општествено правно лице со кое не се во редовен работен однос;

6) приходите на кои облогот со данок на доход не се врши според годишна даночна основица туку се плаќа во постојан (паушален) износ (член 119 од Уредбата за данокот на доход), во процент од прометот или бруто-приходот (чл. 123 и 124 од Уредбата за данокот на доход) или на друг начин;

7) приходите што ги остваруваат со продажба на сопствени земјоделски производи;

8) приходите што ги остваруваат со продажба на подвижен и недвижен имот;

9) приходите што ги остваруваат од државни органи и општествени правни лица со продажба на производи добиени со искористување на земјиште за други цели, а не за земјоделски, и приходите од споредни дејности во земјоделството, ако на нив, во смисла на членот 19 од Уредбата за данокот на доход, не се плаќа данок на доход од самостојни занимања и друг имот;

10) приходите што ги остваруваат од давање во закуп на празни и наместени станбени и деловни простории на државните органи и општествените правни лица;

11) приходите што ги остваруваат од повремено давање на употреба на државните органи и општествените правни лица подвижни предмети, кое не се врши во вид на занимање;

12) приходите што ги остваруваат со превоз на патници како со самостојна стопанска дејност (такси-сфери, пајтонџии, скелџии и други превозници на патници) од државни органи и општествени правни лица, со вршење превоз од случај до случај а не како постојана услуга;

13) приходите што како иматели на ушурни мелници ги остваруваат од овластени претпријатија за промет на жито на големо од продаденото жито собрано со ушур.

14) приходите до 3.000 динари месечно што ги остваруваат од новински претпријатија за надворешна соработка во весниците (пишување писма и помали написи во весниците).

4. За приходите од точката 3 на оваа наредба, како и за приходите од точката 1 на оваа наредба што не го надминуваат износот од 100.000 динари, граѓаните можат да отворат жиро-сметка кај комунална банка.

5. На граѓаните што од државни органи и општествени правни лица во текот на една календарска година уште не оствариле приходи во износ кој повлекува обврска за отворање жиро-сметка, ќе им се изврши исплата на приходите непосредно, само со писмена изјава на исплатниот документ или на посебен поднесок упатен до исплатителот, кој гласи: „Од 1 јануари оваа година до денес, заедно со ова примање (да се наведе основот на примањето) не сум остварил приход кој повлекува обврска за отворање жиро-сметка во вкупен износ што го надминува износот од 100.000 динари, та не сум должен да отворам жиро-сметка“.

Изјавата од ставот 1 на оваа точка не се однесува на приходите наведени во точката 4 од оваа наредба.

6. На граѓаните наведени во точката 1 од оваа наредба кои според одредбите на оваа наредба отвориле жиро-сметка или се должни да отворат жиро-сметка, државните органи и општествените правни лица се должни да им ги исплатуваат сите приходи преку жиро-сметката, освен приходите наведени во точ. 3 и 4 од оваа наредба.

7. При исплатата на приходите остварени од дополнителен работен однос или од хонорарна работа, како и при исплатата на приходите остварени по основот на авторски права и по основот на патенти и технички унапредувања, исплатителот на тие приходи ќе ја изврши исплатата непосредно односно во корист на жиро-сметката на примаателот, по одбивање, според важечките прописи, на придонесот за буџетите и на другите придонеси што се плаќаат од личниот доход од работен однос, односно по одбивање на данокот на приходот од авторско право кој се плаќа на приходот остварен

по основот на авторски права, односно по основот на патенти и технички унапредувања.

8. Граѓаните што од државни органи и општествени правни лица ќе остварат приход кој според одредбите на оваа наредба можат да го примаат само преку жиро-сметка, поднесуваат пријава за отворање жиро-сметка до комуналната банка на чие подрачје е нивното живеалиште.

По пријавите од ставот 1 на оваа точка комуналната банка е должна да отвори жиро-сметка во рок од 8 дена од денот на приемот на пријавата.

9. На граѓаните на кои им е отворена жиро-сметка во претходната година приходите од државни органи и општествени правни лица остварени во текот на наредната календарска година до износот од 100.000 динари ќе им се исплатуваат непосредно, ако не бараат исплатата на тие приходи да им се врши преку жиро-сметката.

Во случаите наведени во ставот 1 од оваа точка приходот остварен одеднаш кој го надминува износот од 100.000 динари, како и приходот кој заедно со порано остварените приходи во текот на една календарска година го надминува износот од 100.000 динари може да се исплати само преку жиро-сметката.

10. На граѓаните што на денот на влегувањето во сила на оваа наредба имаат отворена жиро-сметка, сè додека во 1963 година од државни органи и општествени правни лица не остварат приход во износ поголем од 100.000 динари ќе им се исплатува приходот до тој износ непосредно, ако не бараат исплатата да им се изврши преку жиро-сметката. Во сè друго и на нив ќе се применуваат одредбите од точката 9 на оваа наредба.

11. Граѓаните можат својата постојна жиро-сметка да ја изгаснат ако сметаат дека во текот на една календарска година нема да остварат приходи во износ кој според одредбите на оваа наредба повлекува обврска за отворање жиро-сметка.

II. Располагање со средствата на жиро-сметката

12. Граѓаните што според одредбите од оваа наредба имаат отворена жиро-сметка можат со паричните средства на својата жиро-сметка да располагаат на еден од следниве начини:

1) со готовински чек односно друг банчин налог да подигаат пари на благајната на банката кај која имаат жиро-сметка;

2) со банчин чек, за чија исплата на подносителот му гарантира комуналната банка, да им вршат по кој и да е основ непосредни плаќања на општествени правни лица и на државни органи (купување на стоки, плаќање на користени услуги: угостителски, туристички, сообраќајни, комунални, културно-просветни и други, како и плаќање на такси, даноци и друго);

3) банчин чек да наплатат (претворот во пари) кај која и да е друга комунална банка во Југославија;

4) со издавање налог на банката кај која имаат жиро-сметка да им вршат дознака на средства на други граѓани и други лица кои немаат жиро-сметка;

5) со издавање налог на банката кај која имаат жиро-сметка да им вршат плаќање по кој и да е основ на корисниците на општествен имот (налог за пренос — вирманско плаќање).

13. Граѓанин може на комуналната банка кај која има жиро-сметка да издаде траен налог или друго овластение средствата што пристигаат на неговата жиро-сметка да ги пренесува на неговиот штеден влог кај таа банка или од тие средства да им врши определени исплати на трети лица.

14. Комуналната банка може со граѓаните што кај неа имаат жиро-сметка со посебен договор а врз основа на својот правилник да ги регулира меѓусебните права и обврски што произлегуваат од работењето со банчините чекови и со другите инструменти на внатрешниот платен промет што се

користат во врска со располагањето со средствата на жиро-сметката.

III. Завршни одредби

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за условите и роковите за отворање жиро-сметки на граѓаните што остваруваат приходи од државни органи и општествени правни лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/62 и 32/62).

16. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6—16810/1

31 октомври 1963 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

639.

Врз основа на членот 90 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Сојузниот секретаријат за трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОДДЕЛНИ ГОЛЕМИ ПОТРОШУВАЧИ МОЖАТ ДА КУПУВААТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И НАДВОР ОД ПАЗАРИТЕ

1. Во Наредбата за определување на условите под кои одделни големи потрошувачи можат да купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители и надвор од пазарите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58) во точката 1 по зборовите: „и на Народната милиција,“ се додаваат зборовите: „организациите и установите што стопанисуваат со шуми (шумските стопанства).“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4896/1

30 октомври 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за трговија,
Драгутин Косовац, с. р.

640.

Врз основа на членот 61 став 3 од Законот за претпријатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и 53/62), во согласност со Сојузниот извршен совет, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ТАКСИТЕ ШТО СЕ НАПЛАТУВААТ НА СТРАНСКИ ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Средствата што ќе се остварат до крајот на 1963 година од таксите што се наплатуваат на странски друмски моторни возила според тар. бр. 146 и 147 од Законот за административните такси („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/59 и 23/61), ќе се користат за намените и на начинот што се определени со ова решение.

2. Средствата од точката 1 на ова решение ќе ги користат Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски и републичките фондови за патишта — за студии, изработка на проекти, изработка на пробни делници на патишта од I ред и за набавка на опрема за студиски работи, а врз основа на своите годишни програми, и тоа:

1) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски — — — — — 10%

| | |
|--|-----|
| 2) Фондот за патишта на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — — — | 17% |
| 3) Фондот за патишта на Социјалистичка Република Македонија — — — — — | 7% |
| 4) Фондот за патишта на Социјалистичка Република Словенија — — — — — | 7% |
| 5) Фондот за патишта на Социјалистичка Република Србија — — — — — | 30% |
| 6) Фондот за патишта на Социјалистичка Република Хрватска — — — — — | 22% |
| 7) Фондот за патишта на Социјалистичка Република Црна Гора — — — — — | 7% |

3. Средствата од точката 1 на ова решение се користат до потрошувањето.

4. Поблиски упатства за начинот на изработката и реализацијата на програмите од точката 2 на ова решение донесува, по потреба, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.

5. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3109
30 октомври 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Марин Цетиниќ, с. р.

641.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА МАШИНИТЕ АЛАТКИ

1 Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Испитување точноста на струговите со шилци. Височина на шилците до 400 mm — — — — — JUS M.G0.120

Испитување точноста на струговите со шилци. Височина на шилците над 400 mm — — — — — JUS M.G0.121

Испитување точноста на прецизните стругови со шилци — — — — — JUS M.G0.122

Испитување точноста на револвер-струговите со вертикална глава JUS M.G0.125

Испитување точноста на револвер-струговите со хоризонтална глава JUS M.G0.126

Испитување точноста на вертикалните стругови (карусели) — — — — — JUS M.G0.135

Испитување точноста на едновретените стружни автомати — — — — — JUS M.G0.170

Испитување точноста на повеќевретените стружни автомати — — — — — JUS M.G0.171

Испитување точноста на струговите со шилци. Височина на шилците до 400 mm. Образец на записникот за испитувањето — — — — — JUS M.G0.520

Испитување точноста на струговите со шилци. Височина на шилците над 400 mm. Образец на записникот за испитувањето — — — — — JUS M.G0.521

Испитување точноста на прецизните стругови со шилци. Образец на записникот за испитувањето — — — — — JUS M.G0.522

Испитување точноста на револвер-струговите со вертикална глава. Образец на записникот за испитувањето — — — — — JUS M.G0.525

Испитување точноста на револвер-струговите со хоризонтална глава. Образец на записникот за испитувањето — — — — — JUS M.G0.526

Испитување точноста на вертикалните стругови (карусели). Образец на записникот за испитувањето JUS M.G0.535

Испитување точноста на едновретените стружни автомати. Образец на записникот за испитувањето JUS M.G0.570

Испитување точноста на повеќевретените стружни автомати. Образец на записникот за испитувањето JUS M.G0.571

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1964 година.

Бр. 11—7270
4 ноември 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ**, с. р.

642.

Врз основа на членот 6 став 2 од Уредбата за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/63), во согласност со Сојузниот извршен совет, Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

I. Организација и делокруг

Член 1

Работите што ѝ се ставени во надлежност на Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба со Уредбата за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба и со други прописи, Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба (во понатамошниот текст: Дирекцијата) ги врши непосредно и преку свои подрачни органи.

Член 2

За непосредно вршење на работите што ѝ се ставени во надлежност во Дирекцијата постојат:

- 1) Одделение за водење воздухоплови;
- 2) Техничко одделение;
- 3) Одделение за меѓународна соработка;
- 4) Отсек за воздухоплови;
- 5) Отсек за летачи;
- 6) Правен отсек;
- 7) Општ отсек.

Член 3

За вршење определени стручни работи во Дирекцијата можат да се формираат стручни комисији. Членовите на стручната комисија и нивниот број ги определува директорот на Дирекцијата.

Член 4

За непосредно водење и контрола на воздухопловите на воздушните патишта, Дирекцијата има обласни центри со седишта во Белград и Загреб, како свои подрачни органи.

Член 5

Во делокругот на Одделението за водење воздухоплови спаѓаат: работите во врска со спроведувањето и контролата на воздухопловите на воздушните патишта во воздушниот простор на Југославија; утврдувањето на постапката за вршење безбедна воздушна пловидба и соработката со соодветните служби, организации и установи со цел за единствено спроведување на мерките за безбедност на воздушната пловидба; утврдувањето, во согласност со определени органи на управата, на воздушните патишта и граничните влезно-излезни коридори во воздушниот простор на Југославија;

работите околу собирање, средување и објавување на податоците и прописите што се однесуваат на безбедноста на воздушната пловидба; работите околу организирање и следење на функционирањето на сите оперативни врски потребни за безбедноста на воздушната пловидба и други управни работи од областа на водењето и контролата на воздухопловите.

Одделението за водење воздухоплови има во свој состав Отсек за контрола на летањето и Отсек за оперативна служба на врските.

Член 6

Во делокругот на Техничкото одделение спаѓаат: планирањето, набавката, поставувањето, распоредувањето и организацијата на одржувањето на сите технички средства и организацијата на изградбата и одржувањето на сите технички објекти што служат за спроведување и контрола на воздухопловите; утврдувањето на начинот за ракување и техничко одржување на сите технички средства и објекти што се во употреба.

Техничкото одделение има во свој состав Отсек за план и инвестиции и Отсек за одржување на уредите.

Член 7

Во делокругот на Одделението за меѓународна соработка спаѓаат: работите во врска со проучувањето на препораките од Организацијата на меѓународното цивилно воздухопловство (ИЦАО) и со предлагањето на нивната примена во Југославија; работите во врска со соработката со установите и организациите на други земји и со меѓународните организации во областа на водењето и контролата на воздухопловите; подготвувањето на материјалите за склучување меѓународни спогодби во областа на водењето и контролата на воздухопловите и грижите за нивното извршување; работите во врска со остварувањето на научно-техничка соработка во областа на спроведувањето и контролата на воздухопловите; работите во врска со примената на меѓународните стандарди во воздушната пловидба; работите околу подготвувањето и издавањето на воздухопловните информации и публикации, намени за странство и југословенската јавност.

Одделението за меѓународна соработка има во свој состав: Отсек за меѓународна воздушна пловидба, Отсек за работите на ИЦАО и Отсек на службата за воздухопловни известувања.

Член 8

Во делокругот на Отсекот за воздухоплови спаѓаат: техничкиот преглед на воздухопловите, моторите, падобраните, опремата и материјалите, прегледите на соодветната техничка документација со цел за утврдување способноста на воздухопловите, моторите, падобраните, опремата на материјалите за безбедна употреба во воздушната пловидба и установување на техничките услови за регистрација на воздухопловите и издавање на документите; работите во врска со регистрацијата на воздухопловите и издавањето на соодветните документи и водењето на соодветните регистри за воздухоплови и падобрани.

Член 9

Во делокругот на Отсекот за летачи спаѓаат: спроведувањето на стручните испити на летачкиот персонал и издавањето на уверенија за тие испити; проверувањето на способноста за решение на одделни летачки должности и работите во врска со издавањето, продолжувањето и обновувањето на дозволите за работа и на специјалните овластувања на летачкиот персонал.

Член 10

Во делокругот на Правниот отсек спаѓаат: изработката на нацрти на прописите што ги донесува или предлага Дирекцијата; подготвувањето на решенијата во управната постапка и второстепените решенија во административно-казнената постапка по воздухопловните прекршоци; работите од областа на имотно-правните односи и други правни ра-

боти; грижите за запознавањето на подрачните органи со донесените прописи и водењето на евиденцијата за прекршоците.

Член 11

Во делокругот на Општиот отсек спаѓаат: финансиско-сметководствените работи, персоналните работи и работите на администрацијата.

Член 12

Во делокругот на обласниот центар за водење воздухоплови спаѓаат: непосредното спроведување и контрола на воздушната пловидба на подрачјето на центарот и контролата на правилната примена на прописите, техничката исправност и прецизност на работата на уредите што се користат при работата; оперативниот надзор над полетувачко-слетувачките и маневарските површини на аеродромите; непосредната контрола на документите за техничката исправност на воздухопловите и на дозволите за работа на летачкиот персонал; соработката со помошните служби, други установи и со обласните контроли на соседните земји; обезбедувањето на летањата на домашните и странските воздухоплови во воздушниот простор на подрачјето на центарот.

Член 13

Обласните центри имаат како свои организациони единици реонски и аеродромски центри.

Овие центри ги вршат работите на определен сектор на подрачјето на обласниот центар.

II. Колегиум

Член 14

За разгледување и давање мислење за одделни начелни и други важни прашања од делокругот на Дирекцијата и нејзините подрачни органи во Дирекцијата постои колегиум.

Колегиумот го сочинуваат началници на одделенијата и шефовите на самостојните отсеци, како и други стручни службеници што ќе ги определи директорот.

Колегиумот го свикнува и неговата работа ја раководи директорот.

III. Овластувања и должности на раководните и други службеници

Член 15

Работата на Дирекцијата ја раководи директорот. Во отсуството директорот го заменува службеникот што тој ќе го определи.

Член 16

Директорот ја застапува Дирекцијата во имотно-правните односи пред судовите, државните органи, правните лица и други организации како и пред физичките лица, во границите определени со закон и други важечки прописи. Директорот склучува и потпишува договори и донесува решенија во поглед на имотот што ѝ е даден на користење на Дирекцијата и на нејзините подрачни органи.

Член 17

Работата на одделението ја раководи началник. Во вршењето на работите началниците се должни да се придржуваат кон упатствата што им ги дава директорот и пред него се одговорни за својата работа.

Ако е началникот отсутен или спречен, него го заменува службеникот што ќе го определи директорот.

Член 18

Работата на самостојниот отсек ја раководи шеф на отсекот.

Шефовите на отсеците работат по упатствата од директорот и пред него се одговорни за својата работа.

Член 19

Работата на отсекот во состав на одделение ја раководи шеф на отсекот. Шефот на отсекот во состав на одделение непосредно е одговорен за својата работа пред началникот на одделението.

20

:

630

21

859

859

631.

IV.

860

22

860

632.

12 09—5106/1 1963

1962

860

633.

1962

860

643.

12

1

861

23 1 4 152 (,,

634.

861

100 — ,

635.

1963

861

1.

636.

862

2.

100 — .

28

637.

862

7 1963 431/3 1963

638.

862

, , , ^

639.

866

(,, 166 , , 53/57),

640.

867

641.

867

28 134 1963

642.

868

643.

868

, , ,

870

” , , , 1. 1. 226.